

ВО СВЕТОТ ДОМИНИРА А

Според некои проценки, годишно од хероин албанската мафија заработува околу 150 милиони долари. Американската полиција тешко излегува на крај со албанското подземје, бидејќи тоа е компактно.

Американската полиција има проблеми со албанската мафија затоа што Албанците или го подмитуваат или го убиваат својот сонародник кој ќе почне да работи за ФБИ или за другите служби како преведувач од албански јазик.

Чикаго и во државата Или-ноис со криумчарење на дрога се занимава нивната политичка организација "Бали Комбтар". Покрај Албанците во мрежата на нарко дилерите има и тамошни Срби.

ЗАКАНИ, УЛТИМАТУМИ И НАПАДИ

Албанската нарко мафија е една од најсуровите во светот. Во Америка станала позната по тоа што вршела грозоморни ликвидации на

Пишува:
Мишко ТАЛЕСКИ

Главна улога во организираните криминални САД имаат Албанците од Косово, Македонија и Црна Гора. Тие се собрани во кланови и т.н. криминални синдикати. Руските и другите организирани криминални групи се помалку насилни од албанските. Ова е констатација и на Федералното истражно биро. Тие се крајно дрски и безобирни, крути и не мислат за последиците кои би произлегле од направениот криминален акт - ќе рече Крис Свекер, помошник директор на Криминалистичкиот истражен одсек на ФБИ. Денес на овој континент албанските криминални групи се занимаваат со илегална трговија со наркотици. Тие таму се појавуваат кон крајот на шеесетите години кога македонскиот дилер Даут Кадриовски ја развил тајната

организација на Приштина во Њујорк. Сè до крајот на деведесетите години овие Албанци претставувале само една од силните алки во колумбискиот синџир за дистрибуција со наркотици. Тие го држат речиси цел Њујорк, каде што има околу 60.000 албански иселеници, а потоа следуваат Чикаго и Торонто. Според некои проценки, годишно од хероин албанската мафија заработува околу 150 милиони долари. Американската полиција тешко излегува на крај со албанското подземје, бидејќи тоа е компактно. Американските полицајци не го зборуваат албанскиот јазик, тешко ги разликуваат од Турците и од Арапите и не успеваат да уфрлат свои агенти во нивните редови. Својот бизнис тие го реализираат преку рестораните кои се водат на имиња на Грци, Курди, Турци или Арапи. Албанците се тесно поврзани меѓу себе, послушни и дисциплинирани, верни на своите "шефови". Како ку-

рири за пренос на хероин се користат стари жени, дури и деца, кои не знаат англиски јазик и доколку ги фатат тие не се во состојба ништо да им откријат на полициските

МАФИЈАШКИТЕ РАБОТИ ВО СЕМЕЈСТВОТО ЛИКА ОД ГЊИЛАНЕ ГИ ДРЖИ ИСМАИЛ ЛИКА, НАЈМЛАД СИН НА ЦЕВДЕТ ЛИКА, КОЈ ДЕНЕС Е Т.Н. КУМ НА АЛБАНСКАТА МАФИЈА. ИСМАИЛ ЛИКА ИМА 48 ГОДИНИ, РОДЕН Е ВО БРОНКС, ОДЛИЧНО ГО ЗБОРУВА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК, БИДЕЈЌИ ДЕСЕТИНА ПАТИ ПРЕСТОЈУВАЛ ВО АЛБАНИЈА И НА КОСОВО. ПОКРАЈ ТРГОВИЈАТА СО НАРКОТИЦИ ОВИЕ АЛБАНЦИ СЕ ЗАНИМАВААТ И СО ПРОСТИТУЦИЈА, ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ, КОЦКАЊЕ, ИЗНУДУВАЊЕ И КРАЖБИ. ФБИ НИКОГАШ НЕ УСПЕАЛО ДА ГО ОТКРИЕ ТОЧНИОТ БРОЈ ЧЛЕНОВИ НА ОВОЈ КЛАН, БИДЕЈЌИ ТОЈ РАБОТИ ВО ИЛЕГАЛА. ПОВЕКЕ ОД ИЛЈАДА АЛБАНЦИ И ПРИПАДНИЦИ НА ДРУГИ НАЦИИ, КОИ ПОБЕГНАЛЕ ОД БАЛКАНОТ, ПОСЛЕДНИВЕ ГОДИНИ СТАНУВААТ СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ ВО СВЕТОТ НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ, СО ШТО ИМ СЕ ЗАКАНУВААТ НА ГРУПИТЕ НА КОЗА НОСТРА ДА БИДАТ ПОТИСНАТИ ОД МЕСТАТА ВО КОИ ДОСЕГА ТИЕ БЕА НЕПРИКОСНОВЕНИ. ЗА ОВА ПРЕДУПРЕДИЈА И ВИСОКИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА АМЕРИКАНСКАТА ВНАТРЕШНА БЕЗБЕДНОСТ. НАПРЕДОКОТ НА АЛБАНЦИТЕ ДЕЛУМНО Е ПОСЛЕДИЦА НА УСПЕХОТ КОЈ Е ОСТВАРЕН ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ПОЛИЦИСКАТА ОПЕРАЦИЈА "ЗАКОПЧУВАЊЕ", КОГА БРОЈОТ НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ МАФИЈАШКИ СЕМЕЈСТВА, ОД 24 Е СВЕДЕН НА САМО 9. ВО ТАА АКЦИЈА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ СЕ УАПСЕНИ ПОВЕКЕ ОД 100 ВОДАЧИ И 600 ЧЛЕНОВИ НА КОЗА НОСТРА. ТОА НА АЛБАНСКАТА МАФИЈА Й ОСТАВИ ПРОСТОР ЗА ЈАКНЕЊЕ И ЗА ПОСЛОБОДНО ДЕЈСТВУВАЊЕ.



органи. Профитот од хероинот го вложуваат во куќи, односно купуваат цели квартали во Њујорк и во Чикаго. Во Бронкс дури откупиле и некои српски куќи за да го направат предградието етнички чисто. Последниве години, со доселувањето на младите генерации косовски Албанци, променет е и составот на нивната мафијашка структура. Шефот на одделението за дрога, капетанот Еуген Домарт од Чикаго, тврди дека во албанската колонија во

сметка на Коза Ностра и на колумбискиот картел. Американската полиција има проблеми со албанската мафија затоа што Албанците или го подмитуваат или го убиваат својот сонародник кој ќе почне да работи за ФБИ или за другите служби како преведувач од албански јазик. Тие не се плашат ниту кога им се закануваат на полицајците. Во Мичиген неколку пати албанската мафија фрлила бомби и молотови коктейли врз полициски станици. На поче-

ЛБАНСКОТО ПОДЗЕМЈЕ



токот на 1995 година, американскиот неделник "Волт стрит журнал" прв пат ја отвори темата за албанската нарко мафија во САД. Во текстот "Албанска беса" отворено е напишано дека "Албанците се убијци кои се занимаваат со трговија на хероин во Америка". Според сведочењето на американскиот адвокат Рудолф Џулијани од Њујорк во декември 1994 година, еден американски Албанец на овој бранител му понудил 400.000 долари за да ги даде било кому кој би ги убил Алан Кохен, помошник на тужителот и Џек Делмар, агент за наркотици, кои откриле еден картел на албанската мафија во овој град. Американските гангстери ретко се одлучувале на ваков начин да ги расчистуваат сметките со судството, но сепак оцениле дека нема друг начин да се справат со нив. Поради тоа што овој случај дошол до ФБИ, адвокатот Џулијани добил смртни закани. Тоа било причина ФБИ да покрене истражна постапка против ал-

банскиот нарко картел во Њујорк. Откриено е, исто така, дека албанската мафија има свои експозитури и во Бронкс, а дирекции има во државите Мичиген, пред сè, во Детроит, Хамтрек, но и во Масачусетс и Илиноис. Албанците имаат сопствена дистрибутивна мрежа. Често пати партнери во таа работа им се Јужноамериканците и Си-

Југославија. Двете агенции се користеле за брзи и кратки патувања до Југославија и Турција, каде што се набавувале хероинот, кој потоа го шверцувале во Америка. Првиот килограм хероин Фичи го прошверцувал во 1979 година. Оваа работа тој ја извршувал со кланот на Џевдет Лика, кој имал база за преработка и дистрибуција на хе-

роинот во уметничкиот дел на Менхетн. Продажбата на дрогата била вршена преку кинеските бутици. Џевдет Лика е Албанец со потекло од Ѓијлане, кој на почетокот на седумдесетите години емигрирал во САД и како член на групата на Даут Кадриовски почнал да го шири турскиот канал за криумчарење хероин во Њујорк. До 1980 година Лика работел сам, а потоа се здружил со Џевдет Мустафа. Нивен главен финансиер бил албанскиот крал Зогу, кој со помош на стекнатиот профит од дрогата ја јакнел својата монархија и кралската круна. По недоразбирањето и судирот со Лика во 1982 година, Мустафа едноставно исчезнал. Полицијата претпоставувала дека го ликвидирала албанската нарко мафија. Нов соработник на кланот Лика станал Духа Саљанин, сопственик на ресторани во Њујорк. Во 1982 година Саљанин побарал од Лика неколку килограми хероин, а добил само еден килограм со сомнителна чистина. Таа била причината за кавга, при што бил убиен Саљанин. Тој имал тринаесет рани на телото, но сепак бил доволно свесен за да и каже на полицијата кои се неговите убијци. Федералните агенти работеле три години на разоткривањето на кланот Лика во Њујорк. За тоа време Албанците увезле и продале педесет килограми хероин, вреден 125 милиони долари. Дрогата ја продавале во Калифорнија, Тексас и во Илиноис. Во 1984 година, федералниот суд го осудил Џевдет Лика на доживотна робија. Сите учесници во овој процес биле ставени во програма за заштита на ФБИ, бидејќи членовите на кланот Лика се заканиле дека ќе се одмаздат со крв. Таа закана покажала колку е моќна албанската нарко мафија во САД. Сепак, работите не застанале тука. Идните активности ги презел Исмаил Лика, најмладиот син на Џевдет, кој денес го нарекуваат "кум на албанската мафија во Америка".

КОН КРАЈОТ НА ДЕВЕДЕСЕТИТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК САД ИЗДВОИЛЕ 17 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ ЗА БОРБА ПРОТИВ НАРКО МАФИЈАТА ВО СИТЕ ОБЛИЦИ. НО, ИСТОВРЕМЕННО НЕКОИ ПОЛИТИЧАРИ ОДЛУЧИЛЕ НА АЛБАНЦИТЕ ДА ИМ ДАДАТ 25 МИЛИОНИ ДОЛАРИ ЗА КУПУВАЊЕ ОРУЖЈЕ ЗА БОРБА ПРОТИВ СРБИТЕ НА КОСОВО. ТОА УШТЕ ТОЛКУ Й ПОМОГНАЛО НА АЛБАНСКАТА МАФИЈА ДА СЕ ИЗДИГНЕ НАД СИТЕ СВОИ РИВАЛИ НА АМЕРИКАНСКИОТ КОНТИНЕНТ. ТУКА СЕ ЗАТВОРА СИНЦИРОТ НА СМРТТА. СО ТОЛЕРИРАЊЕТО НА ШВЕРЦОТ СО ДРОГА, НА АЛБАНЦИТЕ ИМ ОВОЗМОЖУВА ГОЛЕМ ПРИХОД, КОЈ ПОТОО СЕ ПРЕНАСОЧУВА ЗА КУПУВАЊЕ ОРУЖЈЕ.

цилијанците. Денес оваа мафија го снабдува Њујорк со дури 30 отсто од вкупните потреби со хероин, кој доаѓа преку земјите од поранешна Југославија.

АГЕНЦИИ ЗА УВОЗ НА ХЕРОИН

Американските полицајци го откриле одреден Скендер Фичи, сопственик на туристичка агенција во Њујорк и извесна Тереза Вордвајд, која се занимавала со средување иселенички документи за просторите на поранешна

роин во уметничкиот дел на Менхетн. Продажбата на дрогата била вршена преку кинеските бутици. Џевдет Лика е Албанец со потекло од Ѓијлане, кој на почетокот на седумдесетите години емигрирал во САД и како член на групата на Даут Кадриовски почнал да го шири турскиот канал за криумчарење хероин во Њујорк. До 1980 година Лика работел сам, а потоа се здружил со Џевдет Мустафа. Нивен главен финансиер бил албанскиот крал Зогу, кој со помош на стекнатиот профит од дрогата ја јакнел својата монархија и кралската круна.



ADNAN REISEN

STUTTGART

ADNAN D.o.o Lazani
Tel.: 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
e-mail: dautoski@web.de



Direktor Alija Dautoski

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO

VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

BALI D.o.o Struga
Mob. 070 / 247 920
0173 / 9410324

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot